



**Презентација од едукативен престој
Универзитетска Клиника Чапа-
Поликлиника Еснаф Хастенези
Оддел за Физикална Терапија и
Рехабилитација – Истанбул, Турција**

Ј.З.У Општа болница Велес

Универзитетска клиника Чапа- Еснаф Хастенези; Оддел за физикална медицина и рехабилитација (16 Ноември-11 Декември 2015)

Д-р Татјана Стоиловска Спец. по физикална медицина и рехабилитација

Датум на презентација: 18 Декември 2015





За време на мојот престој се запознав со работата, организацијата како и стручната поставеност и едукацијата на младите специјализанти на универзитетската поликлиниката. Стегнав пошироки сознанија во делот на современата дијагноза, физикална терапија и рехабилитација од различна возраст и патологија





Организациона поставеност

- Во поликлиниката Еснаф Хастенези
 - Амбуланти за:
Остеопороза (DXA), реуматски болести, мускулоскелетни болести, цереброваскуларни инзулти, повреди на рбетен столб, педијатриска проблематика
 - Оддел каде се изведуваат:
електротераписки процедури (ласер, магнет, ултразвук, дијадинамски струи, интерферентни струи, тенс), кинезитерапија, вежби
- Во Универзитетската клиника Чапа
Оддел за лежечки болни- стационар



Болни состојби кои се третираат

- Артритис
- Фибромијалгија
- Повреди на 'рбетниот мозок
- Спортски повреди
- Мускулно-скелетни болки, повреди
- Цереброваскуларни инзулти
- Педијатриска проблематика
- Остеопороза
- Мултиплекс склероза





Едукативниот престој го обавив на клиниката под менторство на Проф. Д-р Ајше Јалиман

- **Прва недела:** Педијатриска
- **Втора недела:** Оддел за реуматологија и фибромиалгија
- **Трета недела:** Оддел за физикална медицина и рехабилитација (третирање на болни во стационар)
- **Четврта недела:** Амбуланти каде се третираат болни од Фибромиалгии со инјекциона терапија





Педијатриски амбуланти

- Физикален преглед, (претходно направени анализи)
- Опис во картон
- Препораки за понатамошен третман
- Најчесто третираат сколиози, кифози и церебрални парализи (ординирање на вежби)





Оддел за реуматологија и фибромиалгија

- Лаб анализи и ртг иследувања
- Физикален преглед и ординирање на таблетарна и ампуларна терапија
- Третман на реуматоиден артрит, полиартрози, гихт, дегенеративни болести (дископатии и дискартрози)





Стационар

- Пост оперативен третман на дискус хернии, фрактури,
- Мултипла склероза
- Цереброваскуларни инзулти
- Напреднати дегенеративни болессти





Амбуланта за третман со инјекциона терапија

- Спондилози, спондилоартрозни промени, периартрити, (со цел да се намали болката, да се спречи прогресијата на болеста и да се намали стапката за операција)
- Цервико-брахијалгија, дорзалгија која не реагира на стандарден третман
- Дифузна или регионални мускулни болки
- Спортски повреди
- Болести со спастичитет





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО



www.mzh.gov.mk